

## УПАТСТВО ЗА КАНДИДАТИ

Согласно објавениот Конкурс за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2020/2021 година ([http://www.ukim.edu.mk/dokumenti\\_m/Konkurs-I-ciklus\\_2020\\_2021.pdf](http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs-I-ciklus_2020_2021.pdf)), ([http://www.fzh.ukim.edu.mk/images/stories/upisi/upisi2020/fzh\\_konkurs\\_i\\_cikls\\_studii\\_2020-2021.pdf](http://www.fzh.ukim.edu.mk/images/stories/upisi/upisi2020/fzh_konkurs_i_cikls_studii_2020-2021.pdf))

Заинтересираните матуранти ќе можат да одберат да се запишат на една од 9-те акредитирани студиски програми ([http://www.fzh.ukim.edu.mk/images/stories/2018/iciklus/novi\\_studiski\\_programi\\_2018.pdf](http://www.fzh.ukim.edu.mk/images/stories/2018/iciklus/novi_studiski_programi_2018.pdf)).

Електронското пријавување на кандидатите за идни студенти на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје за **третиот уписен рок (28.09.2020)** е во тек, и започнува со регистрирање на веб страната <http://www.upisi.ukim.mk> и пополнување на електронска пријава на iknow системот.

Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Кандидатите ја завршуваат постапката со поднесување на сите скенирани документи (Attach file) на e-mail адресата: [upisi-fzh@ukim.edu.mk](mailto:upisi-fzh@ukim.edu.mk) Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат (ID) бројот што автоматски им го генерирал iknow системот за електронско пријавување.

**Кандидатите електронски ги поднесуваат скенирани сл. документи:**

- ✓ **пријава за запишување (образец А1)**
- ✓ **електронска пријава од iknow системот**
- ✓ **изјава за веродостојност и точност на податоци (самостална изјава)**
- ✓ **оригинални свидетелства (од сите 4 години)**
- ✓ **документ за положена државна матура (освен за генерација 2019/20 год. со Уредба)**
- ✓ **извод од матична книга на родени**
- ✓ **доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение)**
- ✓ **административна такса од 50 денари (10000000063095)**

**уплата од 300 денари на жиро сметката на ФЗНХ -160010454578810,**

Банка на примачот: НБРМ со трезорска сметка **10000000063095,**

повикување на број **723012**, програма **41**, начин **1**.

Кандидатите ќе добијат автоматска потврда дека пријавата е примена, а потоа и дека е уредно поднесена (или ако не е, неопходно да се дополни и сл.)

Одговорноста за точноста на поднесените документи ја сносат самите кандидати.

Примените кандидати треба да ги достават во **ОРИГИНАЛНА ФОРМА** сите документи за нивно **запишување (за трет рок 30. 9. 2020 год- среда)**

Сите дополнителни информации ФЗНХ ќе ги објавува на својата веб страна <http://www.fzh.ukim.edu.mk/mk/upisi-i-ciklus/> согласно дадените уписни рокови предвидени во Конкурсот.